



МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

МЕМОРАНДУМ

НАСЛОВ : ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ

ПОТПИС : МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА



Blerim Bexheti

12. 08. 2013
Скопје, _____ 2013 година

1. Осврт по материјалот:

2. Разгледани можни решенија (за-против аргументи):

Опција 1: Не прави ништо - се користи како параметар за споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline). Оваа опција нема да биде детално разгледувана од причина што за да се надминат постоечките проблеми потребно е измена на законската регулатива.

Опција 2: Регулаторна мерка

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за вештачење.

3. Резултати од извршените консултации со ресорните министерства, другите органи на државната управа и организации:

Од извршените консултации со ресорните министерства и другите органи на државната управа и организации се прифати Опција 2 односно изготвување на Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за вештачење.

4. Решение кое се препорачува (со образложение):

Опција 2: Регулаторна мерка

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за вештачење.

Министерството за правда пристапи кон Предлог изменување и дополнување на постојниот Закон за вештачење со цел креирање на условите за поголема ефективност во вршење на дејноста вештачења, како и зголемување на квалитетот на вештачењата.

5. Фискални импликации на материјалите што се предлагаат:

Предлог Законот нема да предизвика фискални импликации.

6. Очекувани влијанија:

Со предложеното решение се создаваат услови кои ќе овозможат ефикасно одвивање на вештачењата во постапките. На овој начин се придонесува за поефикасно вршење на вештачењата во процесните постапки, како и ангажирање на вештаци и институции од страна на субјектите кои се јавуваат како баратели на вештачењата.

7. Усогласеност со европското законодавство (кои директиви на ЕУ се транспонираат во нашето законодавство):

Не се транспонираат директиви.

8. Оценка на Секретаријатот за законодавство по материјалот:

9. Клучни елементи за информирање на јавноста:

1. Намалување на трошоците за вршење вештачење и економичност на постапката,
2. Овозможување органите на државна управа, јавните претпријатија и акционерските друштва во државна сопственост да можат да побараат вршење на вештачење без спроведување на јавна набавка, што ќе придонесе за ефикасно работење на Бирото за судски вештачења и поголема економичност во однос на трошењето на финансиските средства и продуцирањето на трошоци на наведените субјекти.
3. Износот на членарината да не го надминува износот на една просечна месечна бруто плата во Република Македонија со што се овозможува органите на Комората на вештаци да определат реален износ кој нема да биде оптоварување во натамошната работа на вештаците.